

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Технички прописи и правна регулатива (Од областа на сообраќајниците)			
2.	Код	2FP251512			
3.	Студиска програма	Градежно инженерство			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН - Катедра за градежништво			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор			
6.	Академска година / семестар	2012 / 3	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Доц. д-р Андреј Лепавцов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на техничките прописи				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед во правната регулатива и техничките прописи 2. Закон за градење и Правилници кои произлегуваат од Законот за градење 3. Закон за јавни патишта и Правилници кои произлегуваат од законот за јавни патишта 4. Технички услови – Претходни работи 5. Технички услови – Долен строј 6. Технички услови – Горен строј 7. Технички услови – Објекти 8. Технички услови – Опрема на патот 9. Технички услови – Критериуми за пресметување недовршени и некавалитетни работи 10. Технички услови – Преглед на претходните, тековните и контролните испитувања 11. Технички услови – Потребна опрема и услови за теренски тековни и контролни геотехнички, асфалтни и бетонски испитувања 12. Технички услови – Заштита на животната средина				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часови			
14.	Распределба на расположливото време	40+40+20+10+10			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	40	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	40	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20	
		16.2.	Самостојни задачи	10	
		16.3.	Домашно учење	10	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Проектна задача		30 поени	
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)		50 поени	
	17.3.	Активност и учество		20 поени	

18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5
		од 51 до 60 бода	6
		од 61 до 70 бода	7
		од 71 до 80 бода	8
		од 81 до 90 бода	9
		од 91 до 100 бода	10
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.		Технички услови за патишта		
		2.		Закон за градење и Правилници кои произлегуваат од Законот за градење		
	3.		Закон за јавни патишта и Правилници кои произлегуваат од законот за јавни патишта			
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						